

f (<https://www.facebook.com/24vesti.mk/>)

t (https://twitter.com/24_Vesti)

y (<https://www.youtube.com/user/24VestiTV>)

ig (<https://www.instagram.com/explore/locations/236086102/24-vesti-tv/?hl=en>)

rss (<https://www.24.mk/api/rss.xml>)

+ (389) 2 6090 524

info@24vesti.mk

Маркетинг (/marketing)

Qe



Македонија
(/makedonija)

(<https://telekabel.com.mk/>)

› ЗНМ најавува протестен марш доколку продолжи игнорантскиот однос и не се решаваат нападите врз новинарите



ЗНМ НАЈАВУВА ПРОТЕСТЕН МАРШ ДОКОЛУК ПРОДОЛЖИ ИГНОРАНТСКИОТ ОДНОС И НЕ СЕ РЕШАВААТ НАПАДИТЕ ВРЗ НОВИНАРИТЕ

Тим 24 саб, 03.10.2020 | 5:22 pm 0 Коментари

„Државата потфрли во случајот со нападнатите новинари на 27 април. Десетици колеги беа брутално нападнати, а институциите не само што не поведоа ниту една постапка ,туку се дрзнаа преку државното правобранителство да се обидат да ја одбијат тужбата на нашите колеги, што е недозволиво“, изјави претседателот на ЗНМ, Младен Чадиковски на редовното годишно собрание. Најави и протестен марш доколку продолжи игнорантскиот однос на државата, но и доколку останат нерешени сите други напади врз новинарите.

ЗНМ најавува протестен марш доколку продолж...



Share 17

0 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАРИ

Име

Коментар



I'm not a robot

reCAPTCHA
Privacy - Terms

SUBMIT

НАЈЧИТАНИ

НАЈНОВИ

НАЈКОМЕНТИРАНИ



Инцидент на пресот на штипскиот градоначалник за в...
(/details/incident-na-presot-na-shtipskiot-gradonachalnik-za-vreme-na-proslavata-na-denot-na-pozharnikarite)



Заев за тв 24: Згрозен сум, чепкаат по деца и фами...
(/details/zaev-za-tv-24-zgrozen-sum-chepkaat-po-deca-i-familii)



Престрелка во скопската населба Бутел
(/details/prestelka-vo-skopskata-naselba-butel)



Почина познатиот македонски хармоникаш Тодор Трајч...
(/details/pochina-poznatiot-makedonski-kharmonikash-todor-trajchevski)



Собранието по скратена постапка усвои Закон за див...
(/details/sobranieto-po-skratena-postapka-usvoi-zakon-za-divogradbi)



Главниот координативен кризен штаб го прифати пред...
(/details/glavniot-koordinativen-krizen-shtab-go-prifati-predlogot-policiski-chas-od-polnokj-do-5-chasot-utrinata)



Затворен угостителски објект во Аеродром, приведен...
(/details/zatvoren-ugostitelski-objekt-vo-aerodrom-privedeni-9-lica-me-u-niv-dvajca-vraboteni-vo-mvr)



Италија победи на песна на Евровизија 2021
(/details/italija-pobedi-na-pesna-na-evrovizija-2021)

(<https://bit.ly/2Qnusbx>)

(<https://evropagumi.com.mk/>)

(https://www.jeep.mk/?utm_campaign=feb2021_jeep_compass_reneg)

Најгледани Емисии



Што е следно во СДСМ? (/details/shto-e-sledno-vo-sdsm)



Народен равобранител, забелешки - онлајн наставата, состојбата во затворите и (не)соработката во затворите (/details/naroden-ravobranitel-zabeleshki-onlajn-nastavata-sostojbata-vo-zatvorite-i-ne-sorabotkata-vo-zatvorite)



Третман на калцификати во рамо (/details/tretman-na-kalcifikati-vo-ramo)



Заев: Португалија ќе предложи решение за спорот со Бугарија (/details/zaev-portugalija-ke-predlozhi-reshenie-za-sporot-so-bugarija)

Најгледани серии



Милијарди (/details/milijardi-1)

Најчитани

[serii \(/serii\)](#) [filmovi \(/filmovi\)](#) [sloboda na mediumi \(/sloboda na mediumi\)](#) [formula 1 \(/formula 1\)](#) [ekonomija \(/ekonomija\)](#) [svet \(/svet\)](#)

[kultura \(/kultura\)](#) [makedonija \(/makedonija\)](#) [sport \(/sport\)](#) [25 минути \(/emisii/25-minuti\)](#) [Фактор здравје \(/emisii/faktor-zdravje\)](#)

[Студио 10 \(/emisii/studio-10\)](#) [Очи в очи \(/emisii/ochi-v-ochi\)](#) [24 Анализа \(/emisii/24-analiza\)](#) [Патот до успехот \(/emisii/patot-do-uspekhot\)](#)

[24 Отворено \(/emisii/24-otvoreno\)](#) [Трилинг \(/emisii/triling\)](#) [ЕвропаТ \(/emisii/evropat\)](#) [Пресек \(/emisii/presek\)](#)

© 2018, Copyrights GateOne. All Rights Reserved.



(<http://www.gateone.mk>)

vesti

tv/?

hl=er